

75 1 2 ,

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

19 2007

. 07-2864/1
19 2007

Бранко Црвенковски, . . .

Љубиша Георгиевски, . . .

**ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1
 (“
 ” 24/2007), 8 3 4, :
 “ 3
 .”
 2
 9 1 2 3, :“-
 ;”
 3 4 4 5.
 3
 “ 12 3 4,5,6,7,8,9 10, :
 ,
 .
 .
). (:
 ,

” 4 11 “ ” : “ ”.

12 4 12- , 12- 12- , :

“ 12-

2 12 7

2

12-

(:).

12-

1 .”

13 5 13- , 13- 13- , :

“ 13-

(:)

:

-

13-

4

13-

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

34 3 :“ 1” 6 :“ 2”.

VI “VI-” 7 “ ”

37- ,37- 37- , :

"

37-

5

37-

24

2

-

.

,

.

9

.

37-

,

,

.

,

:

-

,

-

,

-

.

“

8

39

3

4 5,

:

“

1

,

15

30

,

,

15

.

500

200

,

100

”

4

6.

9

10

“

”.